



СЛУЖБЕН ВЕСНИК

НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на НРМ“ излегува по потреба. Ракописите не се враќаат. Огласи по тарифата.

Сабота, 9 јули 1960
Скопје
Број 23
Год. XVI

Претплата за 1960 год. изнесува
1.500 дин. Овој број чини 32 дин.
Жиро сметка број 802—11/1—698.

186.

На основа член 39 од Законот за здравственото осигурување на земјоделските производители („Сл. весник на НРМ“, бр. 15/60), Државниот секретаријат за работи на финансите на Народна Република Македонија донесува

УПАТСТВО ЗА НАЧИНОТ НА ОБЛОГОТ И НАПЛАТАТА НА ПРИДОНЕСОТ ЗА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУ- ВАЊЕ НА ЗЕМЈОДЕЛСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ

I. — Како обврзник на придонесот за здравствено осигурување на земјоделските производители, во смисла на чл. 10 од Законот за здравственото осигурување на земјоделските производители се смета:

1. Домаќинство, кое се задолжува со данок на доход од земјоделие на чии членови земјоделието им е редовно занимање;

2. Домаќинство, кое се задолжува со данок на доход од земјоделие, на чии членови земјоделието не им е редовно занимање (работници, службеници, слободни професии и сл.);

3. Лице, на кое земјоделието му е редовно занимање а кое нема сопствено земјиште ниту има право на плодоуживање од земјоделско земјиште;

4. Лице, на кое што ловот или риболовот му е редовно занимање.

II. Основица за облог на придонесот за здравственото осигурување на земјоделските производители е: катастарскиот приход, даночната основица за данокот на доход од самостојни занимања за споредните дејности во земјоделието (член 21 и 22 од Уредбата за данокот на доход) и бројот на членовите на домаќинството.

Во случаевите наведени во дел I од ова упатство основица за облог на придонесот е:

1. За обврзниците од точ. 1 — катастарскиот приход на домаќинството, даночната основица за данокот на доход од самостојни занимања за споредните дејности во земјоделието (чл. 21 и 22 од Уредбата за данокот на доход) и бројот на членовите на домаќинството;

2. За обврзниците од точ. 2 — катастарскиот приход на домаќинството;

3. За обврзниците од точ. 3 — бројот на членовите на семејството на кои земјоделието им е редовно занимање а немаат сопствена земја ниту право на плодоуживање од земјоделско земјиште;

4. За обврзниците од точ. 4 — даночната основица за данокот на доход од самостојни занимања и имоти од обавувањето на дејноста лов и риболов и бројот на членовите на нивните семејства.

Како членови на семејството, чии број ја сочинува основицата за облог на придонесот во смисла на овој дел, се сметаат лицата наведени во чл. 5 од Законот за здравственото осигурување.

Ако лице кое се задолжува со данок на доход од самостојни занимања од дејноста лов и риболов припаѓа на домаќинството кое се задолжува со данок на доход од земјоделие (дел I под 1), тогаш покажаниот број на членовите на неговото домаќинство (дел II под 1) не се зема повторно како основица за облог на придонесот по точка 4.

Во основицата за облог на придонесот се зема: катастарскиот приход и бројот на членовите на домаќинството или семејството спрема положбата во катастарските книги и спрема бројот на членовите на домаќинството или семејството на ден 1 јануари во годината за која се врши облогот на придонесот, а даночната основица за данокот на доход од самостојни занимања од претходната година.

Во основицата за придонесот не влегува приходот од превозничка дејност како споредна дејност во земјоделието, на кој се плаќа данок на доход при исплата на услугата по сметките.

Намалувањето на катастарскиот приход кое се врши по чл. 26 и 29 од Уредбата за данокот на доход (времено ослободување од данокот и смалување на катастарскиот приход поради елементарни непогоди) не се зема предвид при облогот на придонесот. Во овие случаи придонесот се обложува на катастарскиот приход без споменатите намалувања.

III. — Облогот на придонесот се врши со примена на стопата на придонесот одредена со Одлуката на Народното собрание на Народна Република Македонија (чл. 30 од Законот за здравственото осигурување) односно со Одлуката на народниот одбор (чл. 20 од Законот), одделно на катастарскиот приход, одделно на основицата за данокот на доход од самостојни занимања и одделно на членовите на домаќинството или семејството. Облогот се врши во печатените или празните графи на распоредот за данокот на доход од земјоделие односно распоредот за данокот на доход од самостојни занимања. Бројот на членовите на семејството на земјоделскиот производител за облогот на придонесот исто така се внесува во распоредите за облогот на данокот на доход од земјоделие односно за данокот на доход од самостојни занимања каде што се врши и облогот на придонесот.

Во распоредите во одделни графи се внесуваат катастарскиот приход односно основицата за данокот на доход од самостојни занимања и стопата за придонесот за односната година и износот на обложениот придонес, после тоа бројот на членовите

на домаќинствата на земјоделските производители, стопата на придонесот односно износот по глава и обложениот годишен износ на придонесот и на крајот збирот на годишниот износ на придонесот на обврзникот (придонесот на катастарскиот приход и придонесот по глава на домаќинството).

Облогот на придонесот за проширеното здравствено осигурување се врши одделно од придонесот за основното осигурување.

Обложениот придонес не се дели на начин како што се дели данокот на доход по чл. 7 од Уредбата за данокот на доход. Облогот и наплатата на придонесот се врши само во општината на живеењето на обврзникот. Обложениот придонес во целост припаѓа на околинскиот фонд во местото на живеењето на обврзникот на придонесот.

IV. — Органот на управата надлежен за работите на финансиите на народниот одбор на општината, на органот на управата надлежен за општи работи на народниот одбор на општината до крајот на месец февруари во годината, за која се врши облог на придонесот му доставува список на обврзниците од дел I точ. 1, 2 и 4 од ова упатство.

Органот на управата надлежен за општи работи на народниот одбор на општината, добиениот список го надополнува со обврзниците од дел I т. 3 од ова упатство, и во истиот го воведува бројот на членовите на домаќинството на обврзниците од дел I точка 1, 3 и 4, потоа списокот го враќа на органот за работите на финансиите на народниот одбор на општината најкасно до 15 март во годината за која се врши облогот на придонесот.

Органот на управата надлежен за работите на финансиите на народниот одбор на општината, на основа податоците кои ги добива од органот на управата надлежен за општи работи на народниот одбор на општината, го врши облогот на придонесот во срок од 15 дена сметајќи од денот кога му се доставени потребните податоци.

Со оглед на тоа дека обврската на земјоделските производители, тече од 1 јули 1960 година, облогот на придонесот во 1960 година ќе се изврши само за II полугодие односно 50% од годишниот износ на облогот.

Задолженијата од дел IV од ова упатство треба да се извршат до 1 јули односно до 15 јули 1960 година, а облогот на придонесот да се изврши најдоцна до 31 јули 1960 година.

По извршениот облог на придонесот, распоредите се ставуваат на јавен увид најмалку 10 дена. По истекот на овој срок органот на управата за работите на финансиите на народниот одбор на општината составува рекапитулација во два примерка на задолжението, од кои еден примерок доставува до органот на управата надлежен за работите на финансиите на народниот одбор на околинјата и вториот примерок го доставува до надлежниот завод за социјално осигурување најдоцна до 15 април во годината за која се врши облогот на придонесот.

Рекапитулацијата за обложениот придонес за II полугодие на 1960 година на органот на управата надлежен за работите на финансиите на народниот одбор на околинјата и надлежниот завод за социјално осигурување да се достави најдоцна до 5 август 1960 година. Органот на управата надлежен за работите на финансиите на народниот

одбор на околинјата од како ќе ги прими рекапитулациите од народните одбори на општините, составува збирна рекапитулација по народни одбори на општини и истата ја доставува до овој Државен секретаријат најдоцна до 30 април во годината за која се врши облогот на придонесот. Еден примерок од оваа рекапитулација се доставува и до Републичкиот завод за социјално осигурување во истиот срок.

V. — По прашањето на исплатата на редовниот придонес, висината на аконтацијата, доспелоста за наплатата, присилната наплата, каматата во случаевите на неблагоприятна уплата, книжењето на обложениот и наплатениот придонес, како и жалбениот постапок, ќе се применуваат прописите кои што важат за данокот на доход.

VI. — Наплатените износи на придонесот за основното здравствено осигурување ќе се усмеруваат на збирната преодна сметка 329998 во банката а прекнижувањето од оваа сметка ќе се врши по клучот во полза на околинскиот фонд за основното здравствено осигурување на земјоделските производители.

Наплатените износи на придонесот за проширеното здравствено осигурување ќе се усмеруваат на збирната преодна сметка 329998 во банката а прекнижувањето од оваа сметка ќе се врши по клучот во полза на околинскиот фонд за проширеното здравствено осигурување на земјоделските производители.

Прекнижувањето на придонесот од збирната преодна сметка во полза на околинскиот фонд за здравственото осигурување на земјоделските производители ќе се врши секој 10-ти, 20-ти и 28 во месецот.

Народната банка на ФНРЈ — Централна за Народна Република Македонија, во својата евиденција а во оквирот на збирната преодна сметка 329998 ќе отвори оперативен број за прекнижувањето на уплатените износи на придонесот за здравственото осигурување на земјоделските производители.

Број 11-2231
13 јуни 1960 година
Скопје

Државен секретар
за работи на финансиите,
Кемал Сејфула, с. р.

187.

На основа член 6 став 2 од Законот за меринизација („Службен весник на НРМ“ бр. 14/59), Секретаријатот за земјоделство и шумарство на Извршниот совет донесува

УПАТСТВО ЗА ВРШЕЊЕ НА МЕРИНИЗАЦИЈА СО ПРИ- РОДНО ВКРСТОСУВАЊЕ

I.

Органот на управата надлежен за работите на сточарството на народниот одбор на општината може да одреди меринизација на домашни соеви овци да се врши со природно вкрстување и тоа:

- 1) кога вкретувањето го организира научна установа за научно-испитателни цели;
- 2) кога одделни овни треба да се испитат во однос на потомството (протено тестирање);
- 3) кога примената на вештачко осеменување не се исплатува (мал број овци за осеменување) а се располага со дозволен број квалитетни мерини-овнови односно мерино мелези.

II.

Ова упатство влегува во сила со денот на неговото објавување во „Службен весник на Народна Република Македонија“.

Број 09-1424/1

16 јуни 1960 година

Скопје

Секретар

за земјоделство и шумарство
на Извршниот совет,
Методи Митевски, с. р.

188.

На основа член 2 став 2 од Законот за вештачко осеменување на крави („Службен весник на НРМ“ бр. 14/59), Секретаријатот за земјоделство и шумарство на Извршниот совет донесува

ПРАВИЛНИК ЗА ОДРЕДУВАЊЕ МИНИМУМ ТЕХНИЧКА ОПРЕМА ЗА ВЕШТАЧКО ОСЕМЕНУВАЊЕ НА КРАВИ

Член 1

Минимум техничка опрема нужна за вештачко осеменување на крави која треба да биде обезбедена од страна на органот од член 2 став 1 од Законот за вештачко осеменување на крави изнесува:

- | | |
|---|-----------|
| 1. фрижидер | 1 број |
| 2. микроскоп | 1 број |
| 3. спекулум, метални | 10 броја |
| 4. стерилизатор, сув | 1 број |
| 5. термус боци | 3 броја |
| 6. батериска лампа | 1 број |
| 7. пилети за в/о | 100 броја |
| 8. гумени чизми | 1 чифт |
| 9. кожна торба за инструменти | 1 број |
| 10. сumpорна киселина по потреба | |
| 11. дневник за в/о на крави | |
| 12. евидентни картони | 100 броја |
| 13. тетовир клешти за поставување броеви. | |

Член 2

Организациите и установите кои што вршат вештачко осеменување на крави се должни во срок од 6 месеци од денот на влегувањето во сила на свој правилник да се сообразат со неговите одредби.

Член 3

Свој правилник влегува во сила со денот на неговото објавување во „Службен весник на Народна Република Македонија“.

Број 09-1424/1

16 јуни 1960 година

Скопје

Секретар

за земјоделство и шумарство
на Извршниот совет,
Методи Митевски, с. р.

189.

На основа член 63 став 2 од Законот за здравствено осигурување на земјоделските производители („Службен весник на НРМ“ бр. 15/60), Секретаријатот за труд на Извршниот совет на НРМ во согласност со Државниот секретаријат за работи на финансиите на НРМ и Советот за народно здравје на НРМ, пропишува

УПАТСТВО ЗА НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕТО НА ЕВИДЕНЦИЈАТА ЗА ЛИЦАТА ОСИГУРАНИ ПО ЗАКОНОТ ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА ЗЕМЈОДЕЛСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ

I.

1. Околистите заводи за социјално осигурување должни се да водат евиденција за сите лица кои се здравствено осигурени по Законот за здравственото осигурување на земјоделските производители (во понатамошниот текст: Закон).

2. Евиденцијата по претходната точка ќе се води врз основа на:

- а) пријава за осигурување на земјоделските производители,
- б) пријава за промените во осигурувањето на земјоделските производители,
- в) претсметка на здравствените услуги,
- г) пријавата за осигурување и пријавата за промените во осигурувањето на земјоделските производители, ќе се поднесуваат на пропишаните обрасци кои се составен дел на ова упатство.

Пријава за осигурување на земјоделските производители

3. Земјоделскиот производител (даночниот обврзник), должен е за себе и за членовите на неговото домаќинство, кои се осигурани по Законот, да поднесе на пропишаниот образец пријава за осигурување.

4. Пријавата за осигурувањето се пополнува во два примерци од кои едниот го задржува општинскиот орган на управата надлежен за работите на стопанството, а вториот примерок преку споменатиот орган на управата се доставува до надлежниот околист завод за социјално осигурување.

5. Пријавата за осигурување земјоделскиот производител е должен да ја поднесе во срок од 8 дена од денот кога стапило на снага задолжението за неговото осигурување по Законот.

Пријава за промените во осигурувањето на земјоделскиот производител

6. Пријавата за промените во осигурувањето, земјоделскиот производител должен е да ја поднесе во срок од 8 дена од настанатите промени на поднесените сведенија во пријавата на осигурувањето а тоа се: раѓање или умирање на член во домаќинството, засновање на работен однос од земјоделскиот производител или членот на неговото домаќинство, престанок на школување и др.

7. Пријавата за промените во осигурувањето се пополнува во два примерка од кои едниот го задржува општинскиот орган на управата надлежен за

работите на стопанството а вториот примерок преку споменатиот орган на управата се доставува до надлежниот завод за социјално осигурување.

8. На основа пријавите за промените во осигурување се вршат измени и дополненија во пријавата за осигурувањето.

II.

9. Здравствените установи, овластени лекари, аптеки и претпријатија за продавање на ортопедски справи и помагала, задолжени се на надлежните заводи за социјално осигурување да доставуваат кон сметките и потребни статистички сведенија и тоа:

Амбулантно-поликлинички установи:

а) вкупен број на лекарските прегледи,

б) вкупен број на медицинските услуги.

Забните амбуланти и поликлиники:

а) вкупен број на медицинските услуги за пружената забна нега,

б) вкупен број на медицинските услуги за пружената заботехничка помош и забни протетички средства.

Природни лекувалишта:

а) вкупен број на случаевите на лекувањето во природните лекувалишта,

б) вкупен број на деновите на лекувањето.

Аптеки:

вкупен број на издадените лекови и санитарни направи.

Претпријатијата за продажба на протези и други ортопедски помагала: вкупен број на издадените протези и ортопедски помагала.

10. Статистичките сведенија наведени во претходната точка треба да се прикажат сврстени според видовите на услугите обфатени со Законот и тоа по членови и точки.

11. Сметките и статистичките сведенија се составуваат по народни одбори на општини, на основа на работните книги и евиденции на здравствените служби односно евиденции на аптеките и претпријатијата за продажба на ортопедски справи и помагала.

Заводите за социјално осигурување имаат право и должност да според потребите вршат проверка на документацијата на основа која се составени сметките и статистичките прегледи.

12. Установите на јавните здравствени служби и претпријатија, освен општите амбулатно-поликлинички установи и аптеки, должни се покрај сметките и статистичките прегледи да прилагаат и индивидуални сметки за извршените прегледи, услуги, лекувања и издадени справи односно помагала.

III.

13. Околиските заводи за социјално осигурување се должни на основа сметките за извршените здравствени услуги, како и на основа статистичките податоци што ги добиваат од здравствените установи, секој месец да состават збиен преглед за користените здравствени услуги од земјоделските осигуреници и да ги достават на Републичкиот завод за социјално осигурување.

Збирните прегледи ќе се составуваат по народни одбори на општини.

14. Околиските заводи за социјално осигурување се должни во почетокот на секое тримесечје да го утврдат бројот на земјоделските осигуреници на своето подрачје по народни одбори на општини, со состојба на последниот ден во месецот од тримесечјето.

15. Народните одбори на општините во соработка со околиските заводи за социјално осигурување ќе ја утврдат положбата на земјоделските производители и членовите на нивните домаќинства најдоцна до 30-VI-1960 година.

16. Обрасците за водење на евиденција ќе ги изготви Републичкиот завод за социјално осигурување.

17. Ова упатство влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Народна Република Македонија“ а ќе се применува од 1 јули 1960 година.

Бр. 06-1071

14 јуни 1960 година

Скопје

Секретар за труд,

Асен Симиџиев, с. р.

ОКОЛИСКИ ЗАВОД ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ

Филијала — Испостава _____

Општина _____

Број на поседовниот лист _____

Број на евидентниот лист
(регистрација при ОНО)

П Р И Ј А В А

за осигурување на земјоделскиот производител

1. Старешина на земјоделското домаќинство

Потпишаниот _____ роден на ден _____

во _____ со место на живеење _____ улица и број _____

општина _____ пријавувам за здравствено осигурување лица кои живеат во моето домаќинство.

Изјавувам дека сведенијата наведени во пријавата се потполно точни и вистинити и дека наведените членови на семејството ги издржувам односно се издржуваат од страна на земјоделските производители кои живеат и работат на заедничкото земјоделско стопанство како сопственици односно сосопственици на делови на заеднички обработуван имот.

Секоја промена која ќе настане во домаќинството од влијание на правата на здравственото организациона единица на Заводот за социјално ската дејност и т.н.) ќе пријавам на надлежната организациона единица на Заводот за социјално осигурување во рок од 8 дена.

Во _____ на ден _____

Потпис на старешината (даночен обврзник)

Рег. под број _____

Дата и потпис на службеникот на Заводот

ПОТВРДА

ОПШТИНСКИ народен одбор

УПАТСТВО ЗА ПОПОЛНУВАЊЕ НА ПРИЈАВНИОТ ЛИСТ

1. Под 1) се упишуваат податоци на старешината на земјоделското домаќинство без оглед дали како земјоделски производител има право на здравствено осигурување или не.

2. Ако се сопственици односно сопствате лица на земјоделскиот имот од повеќе лица кои се одделно задолжуваат со данок на доход од земјоделието, секој од нив е должен да поднесе до надлежниот завод за социјално осигурување Пријавен лист за земјоделскиот производител.

3. Земјоделските производители кои жи веат и работат на заједничко земјоделско стопанство а не се сопственици односно сосопственици на дел од имотот на заедничкото домаќинство задолжително поднесуваат Пријавен лист на земјоделскиот производител. Овие лица се сметаат како обврзници на придонесот за здравственото осигурување.

4. Сведенијата за старешината односно земјоделскиот производител, кој има право на здравствено осигурување по Законот за здравствено осигурување на земјоделските производители се впишуваат под П/Г а сведенијата за членовите на нивните домаќинства што ги тие издржуваат се впишуваат под П/2.

5. Рубриките за здравствените легитимации и траењето на осигурување ги исполнуваат заводите за социјално осигурување.

[illegible]

ОКОЛИНСКИ ЗАВОД ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ ФИЛИЈАЛА ВО
Во
Број на пријавата
Испостава:
Општина:
Бр. на евидент. лист на НО на општ.

ПРИЈАВА ЗА ПРОМЕНАТА

Во осигурувањето на земјоделскиот производител

Старешина на земјоделското семејство	Презиме, татково име и име		
	Датум на раѓањето	Место на раѓањето	Занимање
	Општина и место на живеењето		
	Дали е осигурен по други прописи од соц. осигурување		
	Се пријавил на ден следните промени во место семејство во поглед на правото од здравствено осигурување.		
ПРЕЗИМЕ И ИМЕ	Роден-а ден, месец и година	Однос спрема старешината на земјоделското семејство, односно земјодел. производ.	Во што настанала промената

Изјавувам дека овие податоци се потполно точни и вистинити.

Во ден Потпис:
на старешината (давокоплатец)
Промената ја впишал во пријавата
Дата и потпис на служб. на заводот:

Обр. 11/5

Потврдува општински народен одбор

Број 5

ОКОЛИНСКИ ЗАВОД ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ
Во
Филијала-испостава во

ПОТВРДА ЗА ПОДНЕСЕНАТА ПРИЈАВА ЗА ПРОМЕНАТА во семејството на земјоделскиот производител

Старешина на земјоделското семејство
се пријавил на ден
почеток-престанување на правото од здравствено осигурување за:

Во ден
М. П. Потпис:

Упатство за пополнување на пријавите за промената

1. Со оваа пријава се пополнуваат сите промени кои настанале кај земјоделскиот производител. Како такви промени доаѓаат во предвид, на пр., раѓање на ново дете, или член на земјоделското семејство кој е бил во работен однос останал дома да ја работи имовината итн. Во таквите случаи заводот издава на пријавеното лице здравствена легитимација.

2. Со оваа пријава, исто така се пријавува и престанување на здравственото осигурување. На пр.: кога земјоделскиот производител стапи во работен однос во случај на смрт итн. Во таквите случаи потребно е со оваа пријава да се приложи и здравствената легитимација за лицето на кого правото на здравствено осигурување по Законот за здравственото осигурување на земјоделскиот производител му престанува.

За поднесената пријава за промената се издава потврда.

190.

На основа член 24 став 2 од Законот за здравственото осигурување на земјоделските производители („Службен весник на НРМ“ број 15/60 год.) Секретаријатот за труд на Извршниот совет во согласност со Советот за народно здравје на НРМ пропишува

УПАТСТВО ЗА ЗДРАВСТВЕНАТА ЛЕГИТИМАЦИЈА НА ЗЕМЈОДЕЛСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ

1. На земјоделските производители и членовите на нивните домаќинства кои имаат право на здравствено осигурување по Законот за здравствено осигурување на земјоделските производители, здравствената легитимација ја издава околинскиот завод за социјално осигурување (во понатамошниот текст: завод) надлежен според нивното место на пребивалиште.

2. Здравствената легитимација се издава на основа пријавата за осигурување на земјоделските производители, која земјоделскиот производител (давокоплатец) ја поднесува преку општинскиот орган на управата надлежен за работите на стопанството.

3. Заводот, на основа на пријавата за осигурување должен е во срок од 8 дена, на земјоделскиот производител и членовите на неговото домаќинство да им издаде здравствена легитимација.

4. Здравствената легитимација се издава по пропишаниот образец кој е составен дел на ова упатство.

Големината на образецот е 12 × 8 см. со 32 страни,

Образецот може да се штампа и издава само со одобрение на Републичкиот завод за социјално осигурување.

5. Здравствената легитимација се издава со наплата цената на членењето.

За издадените здравствени легитимации заводот води посебна евиденција.

6. Со здравствената легитимација се докажува правото на користење здравствена заштита при посета кај здравствена установа.

По потреба се докажува и идентитетот со лична карта.

7. За земјоделските производители од подрачјето на кое се воведува проширеното здравствено осигурување, надлежниот завод внесува на страните од 26 до 30 од здравствената легитимација податоци за обемот на правата од проширеното осигурување.

Во случај на промени во обемот на правата од проширеното здравствено осигурување органот од претходниот став должен е на страните од 26 до 30 од здравствената легитимација да изврши потребни исправки, односно дополненија, со тоа што во случај проширување на обемот на правата од ова осигурување ќе се дадат нови видови на осигурување, а во случај на смалување се прецртуваат укинатите права.

Покрај секое право, се впишува бројот на Одлуката на народниот одбор со кое е воведено проширеното осигурување и дата од кога важи, која се оверува со печат и потпис.

8. Органот на здравствената служба должен е во здравствената легитимација да ја евидентира секоја пружена помош односно траењето на лечењето во стационарната установа.

За секоја пружена здравствена заштита треба да се означи и соодветниот пропис од Законот за здравственото осигурување на земјоделските производители со кои е обезбедено користењето на соодветната заштита. Кога здравствената услуга се пружа на основа проширено осигурување се означува реден број под кој е таа заведена на страните од 26 до 30 од здравствената легитимација.

9. Земјоделскиот производител кој ќе се пресели од една околина во друга ја задржува својата дотогавашна здравствена легитимација, со тоа што ја поднесува на Заводот каде истата е оверена, да изврши заверка на страната 4 односно 6 за извршената промена.

Заводот надлежен според новото пребивалиште оверувањето на здравствената легитимација ја врши на долниот дел од првата страна и на страната 4 односно 6.

10. Здравствената легитимација може да се замени со нова во следните случаи:

- а) кога се одделните страници пополнети;
- б) кога сопственикот на здравствената легитимација ќе промени име или презиме;
- в) кога е истата толку општетена да не може повеќе да се користи.

Замената на здравствената легитимација ја врши надлежниот завод.

Заменетата здравствена легитимација заводот ја уништува.

Нова здравствена легитимација се регистрира под нов број и носи ознака „замена“.

Заводот води посебен список за заменетите здравствени легитимации во кои се означува: реден број, број на издадената легитимација, име и презиме и број на заменетата здравствена легитимација.

11. Во случај да е здравствената легитимација загубена заводот издава „дупликат“.

Претходно лицето е должно загубената здравствена легитимација да ја огласи за неважна во „Службен весник на Народна Република Македонија“.

На страна 1 од издадениот дупликат на здравствената легитимација со првени слова се впишува „дупликат“.

За издадените „дупликат“ здравствени легитимации заводот води посебен список кој ги содржи истите податоци, како и списокот за заменетите легитимации, точка 10 од ова упатство.

12. Земјоделскиот производител должен е во срок од 8 дена да пријави на надлежниот завод секоја промена која влијае на користењето правото на здравственото осигурување на корисниците на здравственото осигурување во домаќинството.

13. Во случај на престанок на правото на здравствено осигурување по Законот за здравственото осигурување на земјоделските производители, сопственикот на здравствената легитимација должен е истата да ја врати на надлежниот завод најдоцна во срок од 8 дена.

14. Заради користење на здравствената заштита притежателот на здравствената легитимација должен е истата да ја овери во случај ако дотогашната заверка е постара од година дена сметајќи го периодот од 1 јануари на текуштата година.

15. Ова упатство влегува во сила од денот на објавувањето во „Службен весник на НРМ“.

Бр. 06-1071

14 јуни 1960 година

Скопје

Секретар за труд,

Асен Симитчиев, с. р.

Здравствена легитимација на земјоделскиот производител Број Дата на издавањето на легитимацијата во (М. П.) Потпис на службеникот на заводот Ознака на надлежниот завод за социјално осигурување	Оваа страна се пополнува само за личниот осигуреник — земјоделскиот производител Податоци за личниот осигуреник, — земјоделскиот производител Презиме Татково име Име Год. на раѓањето Ред. бр. на лич. карта Адреса на станот (место, улица и број) Презиме, татково име и име на старешината на земјоделскиот производител Однос спрема старешината на домаќинството	Оваа страна се пополнува само за членови на семејството на земјоделскиот производител Податоци за членот на семејството на земјоделскиот производител Презиме Татково име Име Год. на раѓањето Ред. бр. на лич. карта Адреса на станот (место, улица и број) Сродство со земјоделскиот производител
---	---	---

Право на основно здравствено — осигурување			
Д а т а		Заверка на осигурув.	
од	до	дата	потпис и печат

4

Право на проширено здравствено осигурување			
Д а т а		Заверка на осигурув.	
од	до	дата	потпис и печат

5

Останати податоци на осигуреникот

Крвна група	ПХ
-------------	----

Бр. на здравствениот картон во

а) Здравст. станица

б) Дисп. за жени.

в) Детски дисп.

г) Антитубер. дисп.

д)

ѓ)

е)

6

Податоци за вакцинацијата и други превентивни мерки

Издава установа:			
Дата на издавањето:			
Потврда за вакцинирање			
дата	потпис и печат	дата	потпис и печат

7

Почетна буква	Картон на вакцинираниот		Годиште:	
Име и презиме	Име на таткото (мајката)		Ред. бр.	
Место, ден и год. на раѓ.	Адреса:		Изм. адреса	
ВАКЦИНАЦИЈА				
Туберкулоза	Биг	дата на вак-ц. од 8 и. в.	Дата на резулт. на тест.	Дата на резулт. на тест. вакцин.
Против која болест	Вид потех-ло и серија на вакц.	Дата	Р о в а к ц и н а ц и ј а	
Дифтерија				
Тетанус				
Пертусис				
Детс. парал.				
Голема сипаница	Дат. вак. Успех	Доп. вакц. Успех		
Црвен тифус				

8

9

Календар на вакцинирањата (шема)

Лекување во амбулантно-

поликлиничките установи

ВОЗРАСТ

Години

Месеци

1	BCG (туберкулоза)
2	
3	
4	Дифтерија, тетанус,
5	пертусис 1/6 (3 дози)
6	
7	Детска парализа
8	(3 дози)
9	
10	Голема сипаница
11	
12	
13	
14	Ревакцин. детска
15	парализа
16	
17	
18	Ревакцин. диф.
19	тет. пертус
20	
21	
22	
23	
24	Ревакцин. туберкул.
3	(BCG)
4	
5	Ревак. диф. тет. пертус.
6	Ревак. туберк. (BCG)
7	
8	Ревак. голема сипаница
9	Ревак. туберк. (BCG)
10	
11	Ревакц. туберк. (BCG)
12	
13	
14	Ревак. гол. сип. и тетан.

Здравствена
установа

Се јавил
на ден

Дијагноза
(шифра)

Право на здрав. зашт.

основна по
чл. од
закон.

проширена
ред. бр.

Да се јави
на преглед
на ден

Потпис
на лекарот
и печат

10

11, 13, 15, 17 и 19

12, 14, 16, 18 и 20

21 и 23

22 и 24

25 до 30

[illegible]

21 и 23

22 и 24

25 до 30

Упатство за притежателите
на здравствената легитимација

31 и 32

191.

На основа член 25 и 26 од Уредбата за финансирање на социјалното осигурување („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 12/55 год.), Собранието на Републичкиот завод за социјално осигурување Скопје, на својата седница одржана на ден 25 април 1960 година, ја донесува следната

О Д Л У К А ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ЗАДОЛЖИТЕЛНО ЗДРАВСТВЕНО РЕОСИГУРУВАЊЕ

I

Околицките заводи за социјално осигурување за 1960 година ќе уплатуваат премија во фондот за задолжително здравствено реосигурување во висина од 3%-тен износ од вкупниот придонес за здравствено осигурување.

Од вкупниот износ, уплатен на име премија за задолжително здравствено реосигурување, се издвојува 20% во резерва на фондот.

II

Во смисла на чл. 25 од Уредбата за финансирање на социјалното осигурување, утврдени се следните републички просеци како и најмалите проценти на отстапување на тие просеци, по кој ќе се врши надоместувањето од фондот за задолжително здравствено реосигурување:

1. Просечен придонес за здравствено осигурување по осигуреник (активни и лица привремено вон работен однос) — стварен просек со отстапувањето од минус 5%;

2. Просечен број на деновите на болувањето од ТБЦ, по активен осигуреник на терет на социјал-

ното осигурување стварен просек — бидз отстапување;

3. Просечен број на активните осигуреници жени — стварен просек зголемен за 2%;

4. Просечен број на членови на фамилија по осигуреник (активни и лица привремено вон работен однос) — стварен просек зголемен за 3%.

III

Во смисла чл. 26 од истата уредба, висината на надоместувањето по фондот за задолжително реосигурување за поодделни случаи на реосигурувањето се определува:

1. До колку просечниот годишен придонес за здравствено осигурување по еден осигуреник е помал од републичкиот просек, надоместувањето ќе се врши во 80%-тен износ на разликата помеѓу републичкиот просек и просек на околицкиот завод за социјално осигурување;

2. До колку просекот на деновите на болување од ТБЦ е поголем од републичкиот просек, надоместување ќе се врши по 500 динари за секој ден на изостанок од работа над просекот;

3. До колку просекот на активни осигуреници — жени и поголем од републичкиот, надоместување ќе се врши во износ од 2.700 дин. годишно по активен осигуреник жена над просекот.

4. До колку просечниот број на членовите на семејството на осигуреници е поголем од републичкиот просек, надоместување ќе се врши во износ од 1.200 динари годишно на секој член на семејството над републичкиот просек.

IV

Пресметнувањето на премии и надомести, документирање на барањата за надомест како и постапката за остварување на правото на надоместување од фондот за здравствено реосигурување ќе се врши на следниот начин:

1. На крајот на секој календарски месец, околицките заводи за социјално осигурување ќе вршат пресметување на премиите, и по пат на книжење ќе ја одобрат меѓусебната сметка на Републичкиот завод.

2. Републичкиот завод за социјално осигурување ќе врши редовно издвојување на средствата во резервниот фонд во одредениот процент.

3. Утврдувањето на износот за надомест за поедини случаи на задолжително здравствено реосигурување се врши врз основа на статистичките и финансиските сведенија споменати во оваа одлука.

За таа цел околицките заводи за социјално осигурување должни се да по истекот на секое календарското тримесечје испратат до Републичкиот завод за социјално осигурување за изминатиот период од почетокот наг олината сведенија со соодветните документи врз основа на кои Републичкиот завод ќе утврди дали настанале причини за задолжително здравствено реосигурување за кое се врши надоместувањето.

Сведенијата треба да бидат групирани по месеци.

4. Републичкиот завод за социјално осигурување врз основа на поднесената документација ќе врши пресметување со заводите каде настанале случаи за реосигурување и ќе донесе решение

за признавање на правата за надоместувањето и за висина на надоместувањето по поодделни случаи.

5. Во период помеѓу поодделни пресметки Републичкиот завод ќе одобрува аконтации спрема висината на надоместувањето за изминатиот пресметковен период.

6. Сите пресметки по секој основ ќе се вршат за сето поминато време од почетокот на годината до крајот на пресметковниот период, а за надоместување доаѓа во обзир само разликата помеѓу извршената исплата на аконтацијата и конечната пресметка на надоместувањето што припаѓа за соодветна година.

7. До колку Републичкиот завод за социјално осигурување констатира дека поднесените сведенија и документација не се потребни или пресметките се погрешни ќе бара од заводот да го истото надополни, а може и да врши проверка по документацијата на поднесените барања.

8. Оваа одлука влегува во сила кога ќе ја потврди Собранието на Сојузниот завод за социјално осигурување, а ќе се применува од 1 јануари 1960 година.

9. Со денот на стапувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за висината на премијата и надокнадата за поодделни случаи на обавезно реосигурување 07 број 1839 од 17 јули 1959 година.

07 број 985 — 1

25 април 1960 година

Скопје

Републички завод за социјално осигурување

Претседател
Директор, на Извршниот одбор,
Душко Ѓорѓиев, с. р. Ѓоре Дамески, с. р.

Согласно член 26 став 4 од Уредбата за финансирање на социјалното осигурување („Службен лист на ФНРЈ“ број 12/55 година) Собранието на Сојузниот завод за социјално осигурување, на својата седница одржана на ден 18 мај 1960 година, даде согласност по Одлуката под број 01 — 7297 20 мај 1960 година.

Директор,
Душко Ѓорѓиев, с. р.

192.

На основа член 49 од Уредбата за финансирање на социјалното осигурување („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 12/55), и член 58 од Правилникот за пресметување и плаќање на придонеси од личниот доход од работен однос („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 3/60 година), Собранието на Републичкиот завод за социјално осигурување — Скопје, на својата седница одржана на ден 25-IV-1960 година ја донесува следната

О Д Л У К А ЗА ОДДЕЛЕН ПРИДОНЕС НА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ

1. Најмал број на осигуреници запослени кај поодделни исплатители на личниот доход, кој обврзува на одредување на одделен придонес се утврдува на 50 работници односно службеници.

Во овој број не влегуваат учениците во стопанство и работниците што се во привремен работен однос.

Собранијата на поедини околиски заводи за социјално осигурување можат со свои одлуки да предвидат и помал број на осигуреници кој обврзува на одредување на одделен придонес за здравствено осигурување.

Во основицата за пресметување и плаќање на одделниот придонес за здравствено осигурување влегуваат нето примањата на кој се плаќа придонес по општите стопи или по стопи на придонесот за здравствено осигурување.

2. Најмал просечен расход за здравствено осигурување на еден активен осигуреник како и најнизок процент на отсутствување од работа по болест и повреда, за кое отстапување ќе се определува одделен придонес се утврдува и тоа:

а) Најмал просечен расход за здравственото осигурување на еден активен осигуреник годишно во износ од Динари 6.400 — во кој основ влегуваат расходите за надомест вместо плата по болест и повреда и болничко лекување.

б) Најнизок процент на отсутствување од работа по болест повреда од 2,60%.

Како основ на применување на одделен придонес служи просекот на расходите наведени под а) и процентот на отсутствување од работа наведен под б) остварен во претходното тримесечије.

3. За поодделни стопански гранки одвоено од точка 2 под б) се одредува процент на отсутствување од работа и тоа:

— шифра	115	обоена металургија	5,3%
— шифра	116	неметални рудници	3,9%
— шифра	117	метална индустрија	3,1%
— шифра	120	хемиска индустрија	3,1%
— шифра	121	индустрија на градежен материјал	3,3%
— шифра	122	дрвна индустрија	3,6%
— шифра	124	текстилна индустрија	5,0%
— шифра	125	индустрија на кожи и кондури	4,5%
— шифра	127	прехранбена индустрија	3,2%
— шифра	128	графичка индустрија	3,8%
— шифра	129	тутунова индустрија	3,6%
— шифра	411—416	градежништво	3,8%
— шифра	511	сообраќај	3,1%

Одделниот придонес за исплатителите на личниот доход по наведените гранки под точка 3 ќе се применува само на процент на изостаници од работа по болест и повреда, а не и на расходите по здравствено осигурување без оглед на висината на бројот на запослените работници и службеници.

4. Најмало отстапување од просекот на расходите за здравствено осигурување по еден активен осигуреник и најмало отстапување од процентот на отсутствување од работа по болест и повреда за чиво пречекорување обавезно ќе се определува одделен придонес, се одредува:

а) кај расходите отстапување за секој 500 динари годишно или тримесечно 125 динари и

б) кај отсутствување од работа за секое отстапување од 0,30%.

5. Најмалите стопи за одделен придонес за здравствено осигурување што ќе се определуваат

задолжително за определеното отстапување од просекот на расходите односно од процентот на отсуствување од работа на подрачјето на околинскиот завод за социјално осигурување по точка 4 од оваа одлука се утврдува на 0,50% на нето износ на личниот доход, со тоа што највисока стопа на одделен придонес за здравствено осигурување одредено со таблиците на поодделни оклиски заводи за социјално осигурување не може да биде поголема од 4% односно стопа за враќање — бонифицирање на придонесот поголема од 2% од нето износот на личниот доход.

Спрема елементите наведени во точка 4 на оваа одлука одделните стопи се одредуваат:

а) за отстапување над просекот:
ако е просекот

На расходите надминат за годишно тримесечно	Отсуствува- њето надми- нато за	Стопа на одде- лен придонес на личен доход изнесува:
500	125	0,30
1000	250	0,60
1500	375	0,90
2000	500	1,20
2500	625	1,50
3000	750	1,80
3500	875	2,10
4000	1000	2,40

б) За отстапување под просек

За расходите помали за годишно тримесечно	Отстапу- вање помало	Стопа на одде- лен придонес од личен доход за враќање изнесува:
500	125	0,30
1000	250	0,60
1500	375	0,90
2000	500	1,20

6. Врз основа на член 50 од Уредбата за финансирање на социјалното осигурување, Собранијата на околинските заводи за социјално осигурување донесуваат таблица на одделен придонес за здравствено осигурување со тоа што треба обавезно да се зимаат во предвид минималните стопи предвидени по точка 5 од оваа одлука и во тие рамки да бидат составени.

7. Ако е просекот на расходите, односно отсуствувањето од работа за подрачјето на околинјата пониско од утврдените просеци од оваа одлука (пониски од 6.400 динари годишно односно 2,60%) Собранијата на околинските заводи за социјално осигурување, своите таблица ги утврдуваат спрема просеците на подрачјето на околинјата.

8. Ако кај поодделни обврзници на придонесот се утврди отстапување и од најмалиот просек на расходите за здравствено осигурување односно најмалите проценти на отсуствување од работа поради болест и повреда, Околинскиот завод за социјално осигурување ќе определи стопа на придонесот по основ кој дава по поволна стопа.

9. Одредените проценти за поедини стопански гранки (точка 3 од оваа одлука), заводите се долж-

ни да ги зимаат во предвид при донесувањето на таблиците по одделната стопа, односно околинските заводи се должни за секоја наведена стопанска гранка да донесуваат одделни таблица.

10. Упатства за начинот на спроведувањето на оваа одлука дава Извршниот одбор на Собранието на Републичкиот завод за социјално осигурување — Скопје.

11. Оваа одлука влегува во сила кога нејзината согласност ќе ја потврди Собранието на Сојузниот завод за социјално осигурување — Белград и ќе се објави во „Службен весник на НР Македонија“.

12. Со влегувањето во сила на оваа одлука, престанува да важи Одлуката за висината на стопите на одделен придонес под 07 број 1843 од 17 јули 1959 година.

07 број 986 — 1

25 април 1960 година

Скопје

Републички завод за социјално осигурување

Директор, Претседател
Душко Ѓорѓиев, с. р. на Извршниот одбор,
Горе Дамески, с. р.

Согласно член 49 став 3 од Уредбата за финансирање на социјалното осигурување („Службен лист ФНРЈ“ број 12/55 год.), Собранието на Сојузниот завод за социјално осигурување на својата седница одржана на ден 18 мај 1960 година даде согласност по Одлуката под бр. 01 — 7298 / 20 мај 1960 година.

Директор,
Душко Ѓорѓиев, с. р.

Ојласен дел

ПРОМЕНИ НА ИМИЊА

Државниот секретаријат за внатрешни работи на НРМ, со решението бр. 12-7150/1 од 10-V-1960 година, ја одобри промената на фамилијарното име на Хасановиќ Ружди, роден на 9 февруари 1940 година во град Титов Велес, од татко Хасановиќ Елез и мајка Умурзат, така што во иднина фамилијарното име ќе му гласи **Мемед**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на НРМ“. (135)

Државниот секретаријат за внатрешни работи на НРМ, со решението бр. 12-7147/1 од 10 мај 1960 година, ја одобри промената на роденото име на Казим Халил, роден на 12 март 1927 година во гр. Скопје, од татко Казим Мендух и мајка Казим, род. Хасан Алије, така што во иднина роденото име ќе му гласи **Вехби**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на НРМ“. (136)

Државниот секретаријат за внатрешни работи на НРМ, со решението бр. 12-8712/1 од 25 мај 1960 година, ја одобри промената на фамилијарното име на Трајковски Васил, роден на 15 декември 1931

година во село Наколец, Охридска околија, од татко Трајковски Митре и мајка Ристана, така што во иднина фамилијарното име ќе му гласи **Богоевски**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на НРМ“. (137)

Државниот секретаријат за внатрешни работи на НРМ, со решението бр. 12-8711/1 од 25-V-1960 година, ја одобри промената на фамилијарното име на Трајковска Радмила, родена на 6 мај 1936 година во село Росоман, Титоввелешка околија, од татко Јовановски Љубомир и мајка Јовановска, родена Алексик Боринка, така што во иднина фамилијарното име ќе ѝ гласи **Богоевска**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на НРМ“. (138)

Државниот секретаријат за внатрешни работи на НРМ, со решението бр. 12-7148/1 од 10 мај 1960 година, ја одобри промената на фамилијарното име на Стефановски Божиц, роден на 1 јануари 1931 година во село Селце, Охридска околија, од татко Стефановски Стефан и мајка Богдана, така што во иднина фамилијарното име ќе му гласи **Барутовски**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на НРМ“. (139)

Државниот секретаријат за внатрешни работи на НРМ, со решението бр. 12-7550/1 од 12 мај 1960 година, ја одобри промената на фамилијарното име на Димовски Милан, роден на 18 август 1929 година во с. Тработивиште, Штипска околија, од татко Димов Анастас и мајка Велика, така што во иднина фамилијарното име ќе му гласи **Николовски**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на НРМ“. (140)

Државниот секретаријат за внатрешни работи на НРМ, со решението бр. 12-4516/3 од 12 мај 1960 година, ја одобри промената на личното име на Крушариевски Борислав, роден на ден 9 март 1933 година во с. Буково, Битолска околија, од татко Крушариевски Илија и мајка Таса, така што во иднина личното име ќе му гласи **Стефановски Борис**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на НРМ“. (141)

Државниот секретаријат за внатрешни работи на НРМ, со решението бр. 12-7149 од 10 мај 1960 година, ја одобри промената на фамилијарното име на Трајковиќ Стојан, роден на 2 јануари 1920 година во гр. Куманово, од татко Трајковиќ Димче и мајка Трајковиќ, род. Тасева Стевана, така што во иднина фамилијарното име ќе му гласи **Пешевски**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на НРМ“. (147)

во Титов Велес и прими тужба од тужителот Никола Стаменковиќ, од с. Лесника, а сега живее во с. Иванковци во рок од 15 дена од објавувањето на огласот во „Службен весник на НРМ“.

Во противно ќе му се постави привремен за-стапник.

Од Околинскиот суд во Титов Велес, П. бр. 518/60 год. (134)

МАЛИ ОГЛАСИ

Се огласуваат за неважни следните
загубени документи:
ЛИЧНИ КАРТИ

Лична карта рег. бр. 100160, серија бр. 0626852 издадена од СВР — Скопје на име Паскал Коста Бацовски, Скопје. (1330)

Лична карта рег. бр. 18905, серија бр. 0595025 издадена од СВР — Скопје на име Амет Рамиз Амет, Скопје. (1331)

Лична карта рег. бр. 29132, серија бр. 0023069 издадена од СВР — Скопје на име Христина Јован Домузова Станковиќ, Скопје. (1332)

Лична карта рег. бр. 5499, серија бр. 0580816 издадена од СВР — Скопје на име Трајан Тодор Димишковски, Скопје. (1333)

Лична карта рег. бр. 143511, серија бр. 393814 издадена од СВР — Белград на име Јелица Петар Миленковиќ Јаневска, Скопје. (1334)

Лична карта рег. бр. 38434, серија бр. 0256129 издадена од СВР — Скопје на име Славе Трајче Ивановски, Скопје. (1335)

Лична карта рег. бр. 89058, серија бр. 0603800 издадена од СВР — Скопје на име Кадри Булбул Селман, Скопје. (1336)

Лична карта рег. бр. 22723, серија бр. 3368186 издадена од СВР — Врање на име Љубинка Благоја Маниќ, Скопје. (1443)

Лична карта рег. бр. 16959, серија бр. 0593479 издадена од СВР — Скопје на име Шукри Амит Муратовски, Скопје. (1444)

Лична карта рег. бр. 74146, серија бр. 0254536 издадена од СВР — Скопје на име Идриз Али Јакупи, Скопје. (1445)

Лична карта рег. бр. 101897, серија бр. 0254574 издадена од СВР — Скопје на име Добрила Блаже (Шуманова) Благоевска, Скопје. (1446)

Лична карта рег. бр. 50792, серија бр. 0036160 издадена од СВР — Скопје на име Мумина Асан (Амет) Садри, Скопје. (1447)

Лична карта рег. бр. 3999, серија бр. 0002460 издадена од СВР — Скопје на име Никола Коста Кочовски, Скопје. (1448)

Лична карта рег. бр. 78457, серија бр. 0055056 издадена од СВР — Скопје на име Борис Тодор Мартинов, Скопје. (1449)

Лична карта рег. бр. 29260, серија бр. 0028637 издадена од СВР — Скопје на име Марица Иван (Вујовиќ) Ратиќ, Скопје. (1450)

Лична карта рег. бр. 14561, серија бр. 0334977 издадена од СВР — Скопје на име Љубе Апостол Петрушевски, Скопје. (1451)

Лична карта рег. бр. 117830, серија бр. 0205544 издадена од СВР — Скопје на име Драгица Саво Марковска, Скопје. (1452)

СУДСКИ ОГЛАСИ

ОКОЛИНСКИ СУД ВО ТИТОВ ВЕЛЕС

Се поканува лицето Несимовски Сулејманов Атип, од с. Иванковци, општина Отовица, сега во Република Турција, да се јави во Околинскиот суд

Лична карта рег. бр. 7312, серија бр. 0583323 издадена од СВР — Скопје на име Зенун Јакуп Заими, Скопје. (1456)

Лична карта рег. бр. 128, серија бр. 0061858 издадена од СВР — Куманово на име Рајна Стојан (Митева) Станојковска, Скопје. (1457)

Лична карта рег. бр. 19389, серија бр. 0595510 издадена од СВР — Скопје на име Јован Крсте Паталовски, Скопје. (1458)

Лична карта рег. бр. 47143, серија бр. 0623530 издадена од СВР — Скопје на име Мира Никола Крстиниќ, Скопје. (1459)

Лична карта рег. бр. 20205, серија бр. 3060360 издадена од СВР — Крушевац на име Добрила Радоје Ѓорѓевиќ, Скопје. (1460)

Лична карта рег. бр. 41651, серија бр. 0658936 издадена од СВР — Скопје на име Димитрије Трајан Стојаноски, Скопје. (1461)

Лична карта рег. бр. 45325, серија бр. 0630765 издадена од СВР — Скопје на име Стојан Петко Левајковски, Скопје. (1461)

Лична карта рег. бр. 101305, серија бр. 0203435 издадена од СВР — Скопје на име Катица Ангел Цветкова, Скопје. (1463)

Лична карта рег. бр. 45161, серија бр. 0630568 издадена од СВР — Скопје на име Јана Живота Димитриевиќ, Скопје. (1464)

Лична карта рег. бр. 65851, серија бр. 0655339 издадена од СВР — Скопје на име Камил Абдула Хасан, Скопје. (1465)

Лична карта рег. бр. 3428, серија бр. 0006676 издадена од СВР — Скопје на име Слободан Миладин Симовски, Скопје. (1466)

Лична карта рег. бр. 38888, серија бр. 0034589 издадена од СВР — Скопје на име Зора Јордан Гаврилоса, Скопје. (1467)

Лична карта рег. бр. 9102, серија бр. 2557209, издадена од СВР — Зајечар на име Бранислав Ѓорѓе Живковиќ, Скопје. (1468)

Лична карта рег. бр. 8356, серија бр. 0008763 издадена од СВР — Скопје на име Драга Томо (Тиревска) Николова, Скопје. (1469)

Лична карта рег. бр. 260265, серија бр. 225834 издадена од СВР — Велтрад на име Милица Вуле Параушиќ, Скопје. (1470)

Лична карта рег. бр. 7041, серија бр. 0583051 издадена од СВР — Скопје на име Ѓоре Лазо Прождановски, Скопје. (1471)

Лична карта рег. бр. 66599, серија бр. 0657035 издадена од СВР — Скопје на име Љубица Ванко Спасова, Скопје. (1472)

Лична карта рег. бр. 58979, серија бр. 0046127 издадена од СВР — Скопје на име Фериди Мустафа (Бељур) Амитова, Скопје. (1473)

Лична карта рег. бр. 103962, серија бр. 0205774 издадена од СВР — Скопје на име Ѓорѓе Мелко Павловски, Скопје. (1474)

Лична карта рег. бр. 60080, серија бр. 0047370 издадена од СВР — Скопје на име Разија Шабан (Сулејман) Вејсел, Скопје. (1475)

Лична карта рег. бр. 6939, серија бр. 0638445 издадена од СВР — Куманово на име Борис Вучков Ѓорѓиевски, Скопје. (1476)

Лична карта рег. бр. 93866, серија бр. 0625454 издадена од СВР — Скопје на име Абдураман Ахмед Сулејман, Скопје. (1477)

Лична карта рег. бр. 56744, серија бр. 0040513 издадена од СВР — Скопје на име Раиф Есат Куртиши, Скопје. (1478)

Лична карта рег. бр. 82354, серија бр. 0059988 издадена од СВР — Скопје на име Ангеле Михаил (Зимшек) Ангелова, Скопје. (1479)

Лична карта рег. бр. 4451, серија бр. 0004096 издадена од СВР — Скопје на име Богдан Иван Велковски, Скопје. (1480)

Лична карта рег. бр. 7226, серија бр. 0583236 издадена од СВР — Скопје на име Адем Саит Ебиб, Скопје. (1481)

Лична карта рег. бр. 19701, серија бр. 0595822 издадена од СВР — Скопје на име Музафер Сала Османи, Скопје. (1482)

Лична карта рег. бр. 40799, серија бр. 0657157 издадена од СВР — Скопје на име Исаило Спасе Палчевски, Скопје. (1483)

Лична карта рег. бр. 50761, серија бр. 0035651 издадена од СВР — Скопје на име Зафир Перикли Кипровски, Скопје. (1485)

Лична карта рег. бр. 13765, серија бр. 040775 издадена од СВР — Ѓњилане на име Авди Бајрам Мамути, Скопје. (1485)

Лична карта рег. бр. 6633, серија бр. 0667526 издадена од СВР — Тетово на име Драган Митре Србиноски, Скопје. (1486)

Лична карта рег. бр. 47664, серија бр. 0629642 издадена од СВР — Скопје на име Мира Киро Арцелиева, Скопје. (1487)

Лична карта рег. бр. 343, серија бр. 0632853 издадена од СВР — Куманово на име Коцана Максим (Алексовска) Ивановска, Скопје. (1488)

Лична карта рег. бр. 2188, серија бр. 0579497 издадена од СВР — Скопје на име Диме Коле Ордовски, Скопје. (1489)

Лична карта рег. бр. 76296, серија бр. 0051265 издадена од СВР — Скопје на име Ратка Панов (Ѓорѓиева) Милиќ, Скопје. (1490)

Лична карта рег. бр. 1449, серија бр. 0633959 издадена од СВР — Крива Паланка на име Стамен Андон Цветковски, Скопје. (1491)

Лична карта рег. бр. 23346, серија бр. 0069086 на име Методија Андон Димовски, Скопје. (1492)

Лична карта рег. бр. 82147, серија бр. 0059000 издадена од СВР — Скопје на име Драган Никола Марјановиќ, Скопје. (264)

Лична карта рег. бр. 40414, серија бр. 0656382 издадена од СВР — Скопје на име Ружа Иван (Терезија) Јаневска Скопје. (265)

Лична карта рег. бр. 2219, серија бр. 0614196 издадена од СВР — Скопје на име Грозда Никола (Иванова) Каранфилова, Скопје. (266)

Лична карта рег. бр. 2496, серија бр. 0378806 издадена од СВР — Кочани на име Петар Јордан Минарков, Скопје. (267)

Лична карта рег. бр. 81617, серија бр. 0051462 издадена од СВР — Скопје на име Драгољуб Милосав Илиевски, Скопје. (268)

Лична карта рег. бр. 7112, серија бр. 0617707 издадена од СВР — Скопје на име Добре Цветан Бошковиќ, Скопје. (269)

Лична карта рег. бр. 81559, серија бр. 0057840 издадена од СВР — Скопје на име Камбер Рамуш Еминов, Скопје. (270)

Лична карта рег. бр. 52490, серија бр. 0037456 издадена од СВР — Скопје на име Благоја Нешов Анџелов, Скопје. (271)

Лична карта рег. бр. 74022, серија бр. 0253724 издадена од СВР — Скопје на име Јаглика Ѓорѓи (Трпчева) Смиљкова, Скопје. (272)

Лична карта рег. бр. 42398, серија бр. 619187 издадена од СВР — Скопје на име Михаил Мате Груневски, Скопје. (273)

Лична карта рег. бр. 68085, серија бр. 0660258 издадена од СВР — Скопје на име Аслан Руфат Рустем, Скопје. (274)

Лична карта рег. бр. 94826, серија бр. 0205100 издадена од СВР — Скопје на име Нурија Камбер Селим, Скопје. (275)

Лична карта рег. бр. 114271, серија бр. 0206059 издадена од СВР — Скопје на име Наим Мисим Штрајку, Скопје. (276)

Лична карта рег. бр. 3837, серија бр. 0018934 издадена од СВР — Скопје на име Петар Јован Анџеловски, Скопје. (277)

Лична карта рег. бр. 6682, серија бр. 0582690 издадена од СВР — Скопје на име Шабан Имер Амзев, Скопје. (278)

Лична карта рег. бр. 21512, серија бр. 0097633 издадена од СВР — Скопје на име Трајан Петко Младенов, Скопје. (279)

Лична карта рег. бр. 12072, серија бр. 0588082 издадена од СВР — Скопје на име Јован Санде Кузмановски, Скопје. (280)

Лична карта рег. бр. 86525, серија бр. 0063339 издадена од СВР — Скопје на име Ѓулфериџ Есад (Фета) Али, Скопје. (281)

Лична карта рег. бр. 13023, серија бр. 0589733 издадена од СВР — Скопје на име Керим Јакуп Рамадан, Скопје. (282)

Лична карта рег. бр. 99336, серија бр. 0625162 издадена од СВР — Скопје на име Аким Сали Рамадан, с. Елово, Скопје. (283)

Лична карта рег. бр. 429794, серија бр. 3267624 издадена од СВР — Белград на име Вера Алексо Ванчетовиќ, Скопје. (362)

Лична карта рег. бр. 25131, серија бр. 0561449 издадена од СВР — Куманово на име Душан Ганев Маневски, Скопје. (363)

Лична карта рег. бр. 19401, серија бр. 0595522 издадена од СВР — Скопје на име Демо Фазлиев Демировски, Скопје. (364)

Лична карта рег. бр. 22115, серија бр. 0598192 издадена од СВР — Скопје на име Рамиз Гани Рамаданов, Скопје. (365)

Лична карта рег. бр. 98215, серија бр. 0202582 издадена од СВР — Скопје на име Драгица Мијо Брезовиќ, Скопје. (366)

Лична карта рег. бр. 16930, серија бр. 0355448 издадена од СВР — Титов Велес на име Васил Цветан Мирчевски, Скопје. (367)

Лична карта рег. бр. 94674, серија бр. 0203828 издадена од СВР — Скопје на име Роза Ѓорѓи Здравева, Скопје. (368)

Лична карта рег. бр. 2680, серија бр. 0783594 издадена од СВР — Скопје на име Асан Ариф Емин, Скопје. (369)

Лична карта рег. бр. 15255, серија бр. 0591775 издадена од СВР — Скопје на име Салуш Руфат Фератов, Скопје. (370)

Лична карта рег. бр. 28845, серија бр. 0686794 издадена од СВР — Скопје на име Никола Илија Панчески, Скопје. (371)

Лична карта рег. бр. 18875, серија бр. 0337293 издадена од СВР — Титов Велес на име Пандора Димо Ивчева, Скопје. (372)

Лична карта рег. бр. 90244, серија бр. 0609273 издадена од СВР — Скопје на име Илми Фаик Џика, Скопје. (373)

Лична карта рег. бр. 8998, серија бр. 585508, издадена од СВР — Скопје на име Алија Абдул Шабанов, Скопје. (374)

Лична карта рег. бр. 24068, серија бр. 0600188 издадена од СВР — Скопје на име Демир Зекиров Сејдиовски, Скопје. (375)

Лична карта рег. бр. 66, серија бр. 0359812 издадена од СВР — Титов Велес на име Еленица Томо Радева, Скопје. (376)

Лична карта рег. бр. 22573, серија бр. 0067136 издадена од СВР — Скопје на име Јелица Стојан (Антова) Димитрова, Скопје. (377)

Лична карта рег. бр. 603, серија бр. 0613451 издадена од СВР — Скопје на име Иконија Алексо (Иванова) Велјанова, Скопје. (378)

Лична карта рег. бр. 84871, серија бр. 0053298 издадена од СВР — Скопје на име Хамди Тахир Демир, Скопје. (379)

Лична карта рег. бр. 21299, серија бр. 0023587 издадена од СВР — Скопје на име Костадин Никола Арсов, Скопје. (380)

Лична карта рег. бр. 21316, серија бр. 0049354 издадена од СВР — Скопје на име Костадин Димче Мицевски, Скопје. (381)

Лична карта рег. бр. 6623, серија бр. 0009234 издадена од СВР — Скопје на име Димитар Иван Христов, Скопје. (382)

Лична карта рег. бр. 47156, серија бр. 0623363 издадена од СВР — Скопје на име Спасе Анто Атанасовски, Скопје. (383)

Лична карта рег. бр. 79164, серија бр. 0627546 издадена од СВР — Скопје на име Павле А. Ганов, Скопје. (384)

Лична карта рег. бр. 33015, серија бр. 0030015 издадена од СВР — Скопје на име Косара Живко (Зариќ) Петковска, Скопје. (385)

Лична карта рег. бр. 23082, серија бр. 3000827 издадена од СВР — Приштина на име Петар Зефа Голомејиќ, Скопје. (386)

Лична карта рег. бр. 4633, серија бр. 0581390 издадена од СВР — Скопје на име Сакип Асан Рустеми, Скопје. (701)

Лична карта рег. бр. 11756, серија бр. 2923366 издадена од СВР — Приштина на име Џемаил Исеин Круези, Скопје. (702)

Лична карта рег. бр. 16986, серија бр. 2628095 издадена од СВР — Пирот на име Милованка Богосав Јовановиќ, Скопје. (703)

Лична карта рег. бр. 7628, серија бр. 0638938 издадена од СВР — Крива Паланка на име Велика Васил Давидовска, Скопје. (704)

Лична карта рег. бр. 103819, серија бр. 0205102 издадена од СВР — Скопје на име Узеир Несим Реџеп, Скопје. (705)

Лична карта рег. бр. 4444, серија бр. 0606754 издадена од СВР — Скопје на име Зибер Али Шабани, Скопје. (706)

*Излезе од печат***СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ
ВО ПРАВНИОТ СИСТЕМ НА ФНРЈ****ОД ТОМА ЛАЗАРОВ**

Авторот ја третира правната пробле матка за претпријатијата, дуќаните, за-
другите, банките, здружувањето на стопа нските организации, принудната ликвидација и
принудното поравнување. Така во книгата се опфатени прашањата за правното оформу-
вање на стопанските организации, нивните органи, застапувањето, престанокот и др. По-
крај ова се разработени и прашањата за односот на овие организации со основачот и
државата, за средствата, посебните пропи си за поедините видови на претпријатија, по-
гонските и деловните единици и приватните дуќани. Во врска со сите овие прашања
особено внимание е поклоноето на улогата на државните органи во прв ред општинските
и околските органи и на местото на самите стопански организации. Книгата како таква
е од посебен интерес за лицата што се занимаваат со правните прашања во областа на
стопанството, бидејќи во неа се среќаваат низа практични решенија во врска со овие
прашања.

Се известуваат државните органи, установите, стопанските и општествените
организации и сите други што се заинтересирани за оваа книга благовремено да ги
најават своите порачки, бидејќи книгата е отпе чатена во ограничен број примероци.

Цена 700 динари.

Порачки прима „Службен весник на НРМ,“ Скопје, пошт. фах 51. Парите да се
испраќаат на жиро сметка 802-11/1-698 при Народната банка — Скопје.

СОДРЖИНА

	Стр.
186. Упатство за начинот на облогот и напла- тата на придонесот за здравственото осигу- рување на земјоделските производители	427
187. Упатство за вршење на меринизација со природно вкрстосување — — — —	428
188. Правилник за одредување минимум тех- ничка опрема за вештачко осеменување на краи — — — — — — — —	429
189. Упатство за начинот на водењето на еви- денцијата на лицата осигурани по Зако- нот за здравствено осигурување на земјо- делските производители — — — —	429
190. Упатство за здравствената легитимација на земјоделските производители — —	432
191. Одлука за спроведување на задолжително здравствено реосигурување — — —	436
192. Одлука за одделен придонес на здрав- ственото осигурување — — — — —	437